



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 14 јануари 1956
Број 1 Година XII

Претплата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 30 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

1.

На основа чл. 24 ст. 4 од Уредбата за да-
нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“,
бр. 56/53), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ОД ЗЕМЈИШТАТА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ СЛУЖИ КАКО ДАНОЧНА ОСНОВИЦА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

I.

Закупнината од земјиштата на верските
заедници постигната со издавање на тие зем-
јишта под закуп со јавно наддавање служи
како даночна основица за облог на данокот
на доход од селското стопанство, ако земји-
штето го издава под закуп верска заедница
или верска организација.

II.

Издавањето на земјиштата во закуп преку
јавно наддавање од страна на верската заед-
ница или верската организација мора да биде
огласено најмалку три пати на вообичаен на-
чин во соодветниот крај, со тоа што од ло-
следниот оглас до денот на наддавањето мора
да изминат најмалку 15 дена.

III.

На наддавањето присуствува и претстав-
ник на управата за приходи на надлежниот
народен одбор на општината, кој е овластен
да ја цени правилноста на одржаното надда-
вање и за тоа да издава службена потврда.

Потврда од претходниот став може да се
издава по истекот на 15 дена од денот на одр-
жаното наддавање, во кој рок секое заинте-
ресирано физичко и правно лице може да
вложи приговор до органот на управата на
народниот одбор на општината надлежен за
работите на стопанството.

IV.

Одредбите од оваа Одлука ќе се примену-
ваат и на облогот на данокот на доход од сел-
ското стопанство, до колку земјиштето е из-
дадено под закуп со јавно наддавање пред
влегувањето во сила на оваа Одлука.

V.

Се овластува Државниот секретар за
работи на стопанството да издава упатства за
примена на оваа Одлука.

VI.

Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија“.

ИС бр. 361
30 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

2.

На основа член 43 ст. 2 од Уредбата за да-
нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“
бр. 56/53), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДА- НОК НА ДОХОД ОД ПРИХОДИТЕ ШТО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ВЕРСКИТЕ ОР- ГАНИЗАЦИИ СО ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ЦРКВАТА ГИ ОСТВАРУ- ВААТ ВО ВИД НА ПОДАРОЦИ И ДОБРОВОЛНИ ПРИЛОЗИ

I.

Верските заедници и верските организа-
ции се ослободуваат од данок на доход врз
приходите од подароци, доброволни прилози
и слични приходи, што ги остваруваат во
црквата со вршење верски работи и верски
обреди.

II.

Упатства за применување на оваа Одлука
по потреба ќе дава Државниот секретар
за работи на стопанството.

III.

Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија“, а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1956 година со тоа што ќе се
применува и на облогот на данокот на доход
за 1955 година.

ИС бр. 362
30 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

3.

На основа член 20 и 35, ст. 2 од Уредбата за данокот на доход („Служ. лист на ФНРЈ“ бр. 56/53 и 16/54), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ДОТАЦИЈА ВО ВИД НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ДАНОК НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И ИМОТИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ОД СВОИТЕ ПРИХОДИ ОДРЖУВААТ ИСТОРИСКИ И КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ

I.

На даночните обврзници на данок на доход од земјоделие и данок на доход од самостојни занимања и имоти, кои со приходите одржуваат историски и културни споменици ставени под заштита, им се дава дотација во вид на ослободување од плаќање данок на доход од земјоделие и данок на доход од самостојни занимања и имоти, во износ што би го платиле на приходите утрошени за одржување на спомениците, спрема даночните стопи што одговараат на вкупно утврдените приходи на даночниот обврзник.

II.

За остварување на ова право даночните обврзници се должни да поднесат молба до финансискиот орган при кого се водат со која да приложат уверение од Централниот завод за заштита на културните споменици и природните реткости на НРМ за висината на утрошените суми за одржување на спомениците.

III.

Оваа одлука ќе ја спроведе Државниот секретар за работи на стопанството на НР Македонија.

IV.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува и на разрезот на данокот на доход за 1955 година.

ИС бр. 363

30 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

4.

На основа точ. 1 од Одлуката за пренесување на републичките извршни совети надлежноста за донесување прописи за плаќање хонорарната настава во школите („Службен

лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 г.), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПЛАЌАЊЕ ХОНОРАРНАТА НАСТАВА ВО ВЕЧЕРНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

I.

Во вечерните основни училишта секој одржан час на хонорарните учители им се хонорира со 100 (сто) динари.

II.

Хонорар по оваа Одлука имаат и приправниците за звањето учител.

III.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а исплата по неа ќе се врши од 1.1.1956 година.

ИС бр. 365

30 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

5.

На основа член 71 точ. 12 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 2 од Законот за давање амнестија и помиловање, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

I.

Се ослободуваат од понатамошното издржување на изречената односно порано делумно намалената главна казна:

Адемова Димчева Барија, Арсиќ Милутина Александар;

Грубик Лазаров Миодраг, Грлач Ивана Мијо, Грамостановски Зиса Стерју;

Дишов Стефанов Стојан;

Кушевски Алексов Јован;

Марјановиќ Ефремова Љубица, Мицев Василев Живко, Меваип Казим Ферик;

Николовски Јанев Трајан;

Станојевиќ Илијев Петар, Стојанова Перова Велика, Стојановски Наумов Велко, Стоилов Колев Мануш;

Тасевски Стојанов Димитар, Тимов Конев Јордан;

Чормарковиќ Андрејев Јован.

II.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Пом. бр. 3

10 јануари 1956 година

Скопје

Претседател
Извршниот совет,
Љупчо Арсов

6.

На основа член 2, во врска со чл. 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ

1. Се оснива Ветеринарен институт (во понатамошен текст: Институт) како установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Институтот е во Скопје.

2. Задаток на Институтот е:

а) да ја проучува целосната проблематика од областа на ветеринарната медицина на Народна Република Македонија во однос на заразни, паразитни и одгледни болести кај животните и нивното лекување, како и проблематиката по зоотехнички прашања, и дава соодветни стручни предлози за решавање на истите проблематики;

б) да врши дијагностички прегледи и испитувања во врска со заболувањата кај домашните животни и да учествува во преземањето на мерки за сузбивање на заболувањата;

в) да врши квалитетни и квантитетни прегледи и испитувања на хранителни продукти од анимално потекло, како и хемиско-токсиколошки и бактериолошки анализи на истите;

г) да проучува искусно осеменување кај домашни животни и борба со стерилитет и дава стручни предлози за унапредување на сточарството и

д) да соработува со слични установи во земјата и странство.

3. Со Институтот управува управен одбор од девет члена како колективен орган на управување.

Три члена на управниот одбор избираат работниците и службениците на Институтот, а останатите членови ги именува органот надлежен за работата и задатоците на Институтот.

Директорот на Институтот е член на управниот одбор.

4. Институтот може да ги има следните фондови:

а) Фонд за наградување на работниците и службениците;

б) Фонд за замена и дополнување на основните средства и за инвестиции и поправки;

в) Фонд за кадрови; и

г) Фонд за публикации и пропаганда.

5. Државен орган надлежен за работата и задачите на Институтот е Државниот секретаријат за работа на стопанството.

6. Ова решение влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 364

30 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

7.

На основа точ. 3 од Одлуката за употреба на средствата на задолжителните резерви за давање социјална помош („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 35/55 г.), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПОДЕЛБА ИЗНОСОТ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ДАВАЊЕ СОЦИЈАЛНА ПОМОШ ВО 1955 ГОД.

1. Износот од 40,000.000,— (четириесет милиони) динари, определен со Одлуката за употреба на средствата на задолжителните резерви за давање социјална помош, се расподелуваат на околиците, и тоа:

— на Скопска околија	10,000.000
— на Битолска околија	7,000.000
— на Тетовска околија	4,000.000
— на Штипска околија	6,000.000
— на Кумановска околија	4,000.000
— на Охридска околија	4,000.000
— на Т. Велешка околија	5,000.000

2. Овие износи што се наменети на околиците ќе се достават до филијалите на Народната банка, кај кои се води сметката на задолжителните резерви според буџетот на односната околија.

3. Износот на означените средства, народните одбори на околиците можат да го утрошат за давање социјална помош во 1955 година на подрачјето на околицата, како е тоа определено во Одлуката за употреба на средствата на задолжителните резерви за давање социјална помош.

4. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

ИС бр. 7

14 јануари 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

8.

На основа член 48 од Законот за рибарство во врска со член 89 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 12 од Законот за спроведување Уставниот закон, донесувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Член 1

Став 2 на членот 12 (кон член 10 став 1 од Законот) алинеја прва „Охридско Езеро“ од Правилникот за извршување Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“ број 26/55), се менува и гласи:

Охридско Езеро

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1. Пастрмка | од 1.I до 31.III и 15.VI „ 15.VIII. |
| 2. Белвица | „ 20.XII „ 1.III. |
| 3. Шаран | „ 20.V „ 15.VI. |
| 4. Плашица | „ 1.VI „ 1.IX. |
| 5. Ракови | „ 15.XI „ 15.V. |

По исклучок во периодот од 1.I до 31.III и од 15.VI до 15.VIII. можат да ловат пастрмка оние риболовци (професионални и спортисти) кои со Хидробиолошкиот завод во Охрид ќе склучат договор за предавање без надомест на сета икра од уловената риба“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 96

9 јануари 1956 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симиџиев, с. р.

9.

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЧКА II

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ — Собор на производителите —

Скопје

Републичката изборна комисија по примањето на изборните акти од дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите, одржани во изборната околина Струмичка II од производителната група на селското стопанство, во смисла на чл. 160, 149 и 121 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1) Дополнителните избори за избор народен пратеник на Соборот на производителите во изборната околина Струмичка II од производителната група на селското стопанство, спределени со Одлуката на Соборот на производителите, бр. 970 од 15.VII.1955 година, се одржани на 25 декември 1955 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија, непосредно раководеше Околинската изборна комисија за бивша Струмичка околина, именувана со решение на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година.

3) Гласањето е вршено за кандидатот Костадинов Ристов Васил (Чивиев), од Радовиш, чија кандидатура беше потврдена од Околинската изборна комисија на бившата Струмичка околина.

4) Околинската изборна комисија го утврди резултатот на изборите на начинот пропишан во чл. 147 и 148 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатот од изборите е следен:

	Вкупно гласови
Членови на изборното тело	16 5951
Гласале членови на изборното тело	9 3493
За кандидатот Костадинов Ристов Васил (Чивиев)	3493
Неважни гласачки ливчиња	нема

Врз основа на ова Околинската изборна комисија на бившата Струмичка околина го прогласи за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија (групата на селското стопанство) Костадинов Ристов Васил (Чивиев), од Радовиш.

Бр. 37

30 декември 1955 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Зам. секретар, **Тома Лазаров**, с. р. Зам. претседател, **Панта Марина**, с. р.

10.

О Б Ј А В А
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 160 во врска со член 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

О Б Ј А В У В А

дека за дополнителните избори за народни пратеници во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во долунаведените изборни околии што ќе се одржат на 29 јануари 1956 година се потврдени следните кандидатури и тоа:

- 1) за изборната околија Скопје IX на кандидатот Божиновски Панчев Ангеле, од Скопје;
- 2) за изборната околија Овчеполска IV на кандидатот Ефремов Ристов Љупчо, од Штип;
- 3) за изборната околија Битолска III на кандидатот Николовски Сотиров Гога, од Битола;
- 4) за изборната околија Дебарска II на кандидатот Бужаровски Филимен Ристо, од Дебар.

Број 9
13 јануари 1956 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Зам. секретар, Зам. претседател,
Т. Лазаров, с. р. **П. Марина, с. р.**

11.

О Б Ј А В А
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 160 во врска со член 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикување на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

О Б Ј А В У В А

дека за дополнителните избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Републи-

ка Македонија во долунаведените изборни околии што ќе се одржат на 29 јануари 1956 година, се потврдени следните кандидатури и тоа:

- а) Групата на индустријата, трговијата и занаетчиството:
 - 1) за изборната околија Прилепска I на кандидатот Ристевски Тодев Петар, од Прилеп;
 - 2) за изборната околија Дебарска II на кандидатот Штерјоски Панев Јован, од Дебар;
 - 3) за изборната околија Титоввелешка I на кандидатот Анастасов Ангелов Ане, од Титов Велес;
 - 4) за изборната околија Малешевска на кандидатот Фурначиски Глиговор Ѓорѓи, од Берово.
 - б) Групата на селското стопанство:
 - 1) за изборната околија Кумановска I на кандидатот Маневски Коцев Среќко, од Куманово;
 - 2) за изборната околија Струмичка I на кандидатот Новаков Илиев Глигор, од Струмица;
 - 3) за изборната околија Малешевска на кандидатот Арсов Спасов Борис, од Делчево.

Број 10
13 јануари 1956 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Зам. секретар, Зам. претседател,
Т. Лазаров, с. р. **П. Марина, с. р.**

12.

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ
КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН
ВОЗАЧ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

I

ПРЕДМЕТИ ПО ОПШТА НАОБРАЗБА

Возачите на моторните возила, на кои возењето на моторните возила им е редовно занимање полагаат покрај стручен дел на испитот за квалификуван и висококвалификуван возач на моторните возила и следни предмети за општа наобразба:

- 1) Македонски јазик
- 2) Математика
- 3) Географија
- 4) Устав со работно законодавство

Кандидатите кои завршиле (8-годишна) 7-годишна школа и положиле мала матура, односно завршиле индустриско школо, или школо за ученици во стопанството, школо за општо образување на работниците, односно друго школо со односен ранг, се ослободуваат од полагање по предметите за општа наобразба под 1, 2, 3, при полагање на стручен дел на испитот за квалификуван и висококвалификуван возач на моторните возила.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

А. За квалификуван возач на моторните возила

Граматика и правопис: реченица — збор, слог, звук и глас.

Пишување на гласовите: азбуката, самогласките и согласките.

Преглед на формите:

а) именки, промена на именките;

б) придавки, заменки, броеви;

в) глаголи, глаголски времиња (сегашно, минато определено свршено, минато определено не-свршено, минато неопределено време);

г) други зборови: предлози, прилози и нивното пишување. Употреба на големи букви.

Синтакса: реченица, делови на реченицата. Подмет и прирок. Додатоци на подметот и прирокот. Видови на реченица. Проста и просто проширена реченица.

Интерпункција: точка, запирка, две точки, наводници, пауза, точка и запирка, неколку точки, заграда, извичник, апостроф итн.

Литература: поим за песни, приказни, басни, јуначки и епски песни.

Напомена: Кандидатот треба да покаже основна писменост и можност за писмено изразување, јасно и со разбирање да чита и ги познава основните знаења од законите за јазикот. Поради тоа потребно е кандидатот да состави и напише куса и едноставна писмена работа.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручниот дел на испитот за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

Граматика и синтакса: врсти на независни и зависни реченици. Потребни знаења за реченици.

Преглед на формите: глаголи по траење. Глаголски форми. Заповеден начин.

Литература: основно знаење за следните писатели и нивните творби: Кирил и Методи, Климент Охридски, Браќа Миладинови, Глигор Прличев, Вук Караџиќ, Петар Петровиќ — Његош, Владимир Назор, Бранко Радичевиќ и Бранко Чопиќ.

Напомена: Кандидатот треба да покаже општо знаење за законите на јазикот, подобра писменост и можност на изразување, како и основно познавање на книжевноста. Кандидатот треба да напише подолга писмена работа.

Помагала: Македонска граматика од Круме Кепевски од 1950 год. Македонски правопис со правописен речник од Блаже Коневски и Крум Тошев од 1950 година.

МАТЕМАТИКА

А. За квалификуван возач на моторните возила

Аритметика: собирање, вадење, множење и делење со цели броеви и децимали. Деливост на броевите. Растварување на сложени броеви и нивните фактори. Четири сметковни работи со мешовити броеви. Дропки. Размер и пропорции. Просто правило тројно. Процентна сметка.

Геометрија: основни геометриски големини, точка, правец, површина и тело. Единица за мерење на должина, површина и волумен. Собирање, вадење и делење на должина. Поим за агал. Врсти на агли и нивните елементи. Конструкција на агли. Пренесување, собирање и вадење на агли, геометриски слики (поим и врсти). Триагалник, четвороагалник и многуагалник (врсти, елементи и конструкција). Круг, површина на триагалник и четвороагалник. Поим за геометриските тела. Пресметнување на површина и волумен, на коцка, на паралелопипед, на цилиндер. Читање на едноставни графикони.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручниот дел на испитот за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

Аритметика: каматна сметка. Пресметнување на камата. Сложено правило тројно. Релативни броеви. Квадрат на броевите. Квадратен корен. Олеснеија при сметањето во практичната примена. Равенки со една непозната. Општествена сметка и сметка на смеса. Основи на калкулацијата.

Геометрија: Подетално познавање на круг, центар, полупречник, пречник, тетиви и лак. Агли и нивните особини во трансферзалниот систем. Однос на страните и аглите во триагалник. Сличности и подударност на триагалниците. Пропаѓање на тежиште во триагалник. Питагорина теорема. Површина и волумен на конус, пирамида и топка. Графикони, нивна изработка и примена.

Литература — За квалификуван возач: Аритметика: Станко Првановиќ, Властимир Стојиќ.

За висококвалификуван возач: Василије Веселиновиќ.

ГЕОГРАФИЈА

А. За квалификуван возач на моторните возила:

Основен поим за географија: хоризонт и небесни свод. Ориентирање по сонце. Тела во васионата. Ориентирање по звезда северњача и по компас. Облици на земјината површина: равници, брегови, брда и планини. Апсолутна и релативна висина. Води на копно: реки, езера, мочуришта. Море и неговите брегови. Својство на морските води. Движење на морската вода. Земја како целина. Облик и големина на земјата. Движење на земјата. Мериџани и успоредници. Географска должина и ширина. Врсти на географски карти. Читање на карти. Начин на претставување на земјиште со карти и планови. Познавање на топографските знаци и ориентација на земјиште со и без карта. Читање на плановите. Користење на плановите на градовите. Движење на земјата околу сонцето. Годишни времиња. Топлински појасеви. Месец и неговите промени. Мерење на времето. Континенти и океани. Земјина кора. Поставување на планините и нивното географско распространување. Потреси и вулкани. Атмосфера: состав и топлина на воздухот, притисок на воздухот и ветровите. Влага и атмосферските талози.

Време и клима. Билен и животински свет на земјата. Број на луѓе густоќа на населеноста. Раси. Стопанство и гранките. Трговија и сообраќај. Основните знаења за следните континенти: Азија, Африка, Северна и Јужна Америка и Аустралија.

Европа: Основните знаења за положение, големина и обална разгранатост. Клима. Хидрографија: главни реки, главни езера и нивното поставување. Билен и животински свет. Население: број, густоќа на населеноста. Политичко и државно уредување. Национален состав. Општо за стопанството на Европа.

ФНРЈ: Општ физичко-географски преглед: положба, граници и големина. Релјеф. Планински системи и клима. Влијание на релјефот и климата за изградба и одржување на сообраќајните патишта. Хидрографија: Јадранско море, морските сливови, главни реки и нивните притоки, езера. Билен и животински свет во ФНРЈ.

Население: број на населеноста, густоќа, национален состав. Населба, културно положение на народот пред и после ослободувањето. Стопански и општествени условија за развиток на ФНРЈ. Индустрија, рударство, земјоделие, шумарство во главните црти. Поопширно за железничката мрежа, патната мрежа, за пловните реки и морските луки. Туризам и нашите туристички краеве. Поврзаноста на туризмот со сообраќај. Сообраќајно-географска положба на ФНРЈ. Народни републики и аутономни единици. Физичко-географски преглед, население, градови, културен и стопански развиток, главни сообраќајни чворови, се во главни црти.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручниот дел на испитот за квалификуван возач на моторни возила и проширено со: Општо за големите светски држави: САД, Велика Британија, СССР, Француска. Општо за соседните земји на ФНРЈ: Италија, Австрија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и Албанија. Главни светски луки и поморски сообраќајни патишта. Реки и канали како сообраќајни патишта. Реки и канали како сообраќајни патишта нарочно во Европа.

ФНРЈ: Поопширно за сообраќајно-географскиот положај на ФНРЈ, и панонско-сообраќајно подрачје. Главните друмски правци во ФНРЈ а поопширно во НРМ. Поморство и неговото значење за нашата земја. Економска географија: Дјока Трајковиќ.

УСТАВ СО РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО

А. За квалификуван возач на моторните возила

Основно познавање за општество: поим и постанок на држава, одумирање на држава. Уставно уредување: Устав и уставен закон. Стварање на нова Југославија во текот на НОБ. Донесување и начело на Уставот и уставниот закон на ФНРЈ. Права и должности на граѓаните. Највисоки органи на власта и управи на сојузот на народните републики, административно-територијалните едини-

ци. Народни судови, арбитража и јавно обвинителство, Југословенска народна армија.

Стопанско уредување: поим за претпријатие. Врсти на сообраќајни и отпремнички претпријатија. Оснивање, имовина, органи на управување, и организација на сообраќајни, отпремнички и други стопански претпријатија. Управување со претпријатија. Органи на работничко самоуправување. Работнички совет. Управен одбор и директор. Работење на претпријатие и одговорност на поедини органи, службеници и работници. Здругарство во ФНРЈ: Друштвен придонес, даноци и такси. Државен буџет. Републики во ФНРЈ. Поим за работен однос и лица во тој работен однос. Оснивање на работен однос, договор за работа, стапување на работа, работни книшки. Движење во работен однос, распоредување на работа. Работно време и одмор. Плати во стопанските претпријатија, државни надлештва и установи, задрути и кај приватен работодавател на возачите на моторни возила. Заштитивање на работа општо и посебно. Инспекција на трудот и органи. Работна дисциплина, работен ред, дисциплинска и работна одговорност. Работни спорови. Престанување на работен однос. Материјално обезбедување на лица надвор од работен однос. Социјално осигурување: поим за социјално осигурување и право по соц. осигурување. Право на соц. осигурување и начин на нивното остварување. Престанување, губиток и обуставување на правата и социјалното осигурување. Кривични дела предвидени со кривичниот закон, нивното толкување и казна за истите. Прекршоци на возачите на моторните возила, нивното тумачење и казна за истите.

Напомена: Кандидатот треба да покаже основно знаење од друштвеното и стопанското уредување, работните односи и социјалното осигурување.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен дел на испитот за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

Типови, облици на државата.

Напомена: Кандидатот треба да покаже поопширно знаење од друштвеното и стопанското уредување, работните односи и социјалното осигурување.

Помагала:

Право: П. Димитријевиќ, В. Петровиќ.

Организација на стопанските претпријатија: Мирко Даучевиќ, Димитрије Првановиќ.

Збирка прописи за работните односи: државно издание.

Задругарство: Вучковиќ.

Закон за трудбеничкото управување: државно издание.

П.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Возачите на моторните возила на кои возењето на моторните возила им е редовно занимање полагаат стручен испит за квалификуван и висококвалификуван возач на моторните возила од следните стручни предмети:

- 1) Познавање на моторните возила,
- 2) Технологија на автоматеријали,
- 3) Одржување и поправка на моторни возила (практично),
- 4) Стопанско искористување на моторните возила,
- 5) Управување со моторни возила (практично возење).

ПОЗНАВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

А. За квалификуван возач на моторните возила

Општа конструкција на моторните возила (автомобил и моторцикл) и подела спрема употреба и склоповите:

а) бензински четвортактен мотор:

- 1) Составни делови
- 2) Принцип на работа
- 3) Подмачкување, ладење и напојување со гориво

б) бензински двотактен мотор:

- 1) Составни делови
- 2) Принцип на работа
- 3) Подмачкување, ладење и напојување со гориво

в) опис и работа на главните склопови на автомобил:

- 1) Оквир (шасија)
- 2) Квачило
- 3) Мењач на брзина
- 4) Кардан
- 5) Диференцијал
- 6) Заден мост
- 7) Предна осовина (мост)
- 8) Управувачки механизам
- 9) Кочници
- 10) Тркала, гибњеви и амортизери
- 11) Каросерија.

г) моторцикл:

Опис и работа на дво и четвортактен мотор на моторцикл. Оквир, предња и задна вилица со гибњеви, управувач, преносно уредување, тркала со гуми, кочници, приколици и седишта.

д) електричен уреѓај:

Општо за електрична инсталација. Акумулатор. Батериско палење. Динамо и електричен покретач на мотор. Магнет и магнетско поле. Светло и осветлување. Звучен сигнал. позициона светла, брисач на стакло и греачи.

е) четвортактен дизел мотор:

- 1) Составни делови
- 2) Принцип на работа
- 3) Опис и работа на пумпа за убризгување на гориво

ж) специјални уреѓаји:

Погон на предните тркала, укоченост на диференцијал, помошни мењач (редуктор), витлок, компресори, ременица и комфорни уреѓај. Автоматски мењач и квачило.

з) специјални возила:

Опис и работа на кипер, цистерна, болничка кола, ватрогасна кола, автотрактор, дизалица и др.

и) погон на возило со метан:

Опис и работа на уреѓаите за погон на возилата со метан.

и) трактори:

Опис и работа на трактор и негово упоредување со автомобил.

ј) приколица:

Врсти на приколици, кочници на приколици. Осигурување на прикочување и споеви. Осветлување на приколици.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен испит за квалификуван возач на моторните возила и проширено со

1) разни работи на моторот, разни работи на моторот со оглед на распоредот на цилиндрите, начин на палење и уградување на моторот во оквир;

2) фактори кои имаат влијание на снагата на моторот, пресметување снагата на моторот и трошење на горивото;

3) автобуси: поделба, работа, употреба, вентилација и греење на каросеријата;

4) трелејбуси: за електричните мотори на трелејбуси. Составни делови и принцип на работа. Палење на мотор со електрична енергија.

Помагала: Отто мотори — Свет. Горбевик. За Дизел мотори — сите книги кои можат да се најдат во кои што е обработен материјал за Дизел мотори.

ТЕХНОЛОГИЈА НА АВТОМАТЕРИЈАЛ

А. За квалификуван возач на моторни возила

а) Горива: Калорична вредност на гориво. Нафта и нафтните деривати. Особини на бензин и петролеј. Појава на детонација. Октански број. Антидетонатори.

б) Масла: Врсти на уља и на масла. Високозитет, пламиште и стиниште на масло. Употреба на уље спрема годишните времиња и јачина на моторот. Специфична тежина на масла. Ознака на масла и употреба САЕ номенклатура. Графит како масло и додаток на другите масла.

в) Метали: Добивање на железо, челик. Влијание на јагленот на врстите и квалитетот на железето и челикот. Врсти на челик што се применуваат во изградбата на возила. Бакар, особини на бакарот, бронза и месинг. Оловна бронза. Алуминиум и неговите особини, дуралуминиум и силумин. Коситар и неговите особини. Бели метал. Олово, особина и примена.

г) Останати материјали: Основно за дрво, стакло, бакелит, бои, лакови, азбест, клингерит, плута, филц и хартија.

д) Единици за мерење на должина, тежина кај нас и во светот.

е) Гуми: Природна и синтетична гума. Улога на гумите кај возилата и врсти на гуми. Димензии на гуми. Нега и одржување на гуми.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен испит за квалификуван возач на моторните возила и проширено со калење, циментирање. Хром, никл, кобалт, ванади, молибден и волфрам како метали за опле-

менување на челикот. Автогено и електрично заварување (лемење — тврдо и меко). Никлање и хромирање. Во најосновни црти за ковање, сечење, бушење, стругање, брушење и глодање. Работилнички мери и калибри (нивната употреба). Покретно клунасто мерило. Никрометар. Листичиња и калибри. Основните својства и добивање на генераторски гас.

Литература: Инж. Крпан — Горива и мазива мотора СУС Инж. Ото Хорват — Механичка технологија.

ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

А. За квалификуван возач на моторните возила

а) Автомобил: Припремање на возило за употреба. Пуштање на моторот во работа во зима и лето, на ладен и топол. Загревање на моторот после пуштање во работа — температура на водата. Менивање на масло. Употреба на течни материи против замрзување. Мерки што се презимаат ако нема течност против замрзување. Дневна нега на возилата. Периодично послужување односно нега на возилата спрема поедини километри. Правилна експлоатација на гумите. Притисок, брзина на возење, оптеретување. Практично монтирање и демонтирање на гуми со фелги, ладно и топло лепење на внатрешни гуми и наместување на подлога во надворешна гума. Прочистување на гориво со помош на филтрирање. Нега на акумулаторот. Темелно познавање на електротехничките прописи за возилата. Отклонување на пречки кај карбурација и довод на гориво и пречки на палење при електричните инсталации како и отклонување на останатите пречки при уреѓаите за пренос на снагата на моторот.

б) Моторцикл: Осигурување на нормален погон на моторцикл. Палење и движење на моторцикл и отклонување на пречки при палење. Постапување со квачило и менџач. Уредување на кочниците и тркала. Тенкирање во случај на двотактен мотор, справување смеса од бензин и уље. Уредување на сигналните уреѓаи, било светлосни или звучни. Осигурување на врска меѓу приколица и оквир.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен испит за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

1) Утврдување на узроците на поедини кварови кај разни врсти на моторни возила и нивното отклонување.

2) Организација на работа при одржување на возило, гаражирање на возило, прање, чистење на возило и каросерија. Организација за подмачкување на возила. Контрола на кочнички, светлосни и сигнален уреѓај. Организација на сервисната служба. Мери на предостројност во гаражи, загревање на гаражите. Користење на компресор. Уреѓај и мери за тенкирање возила со течни горива и масла. Користење на разни врсти на дизалици. Полнење на акумулатор. Употреба на апарати за пасање на

пожар. Контрола на согорување на горивото во мотор. Конзервирање на возилото во употреба. Основни работи и начин на нивното остварување при извршување на средни и генерални оправки на возила.

3) Нега и одржување на електромотори. Надворешни знаци на кваровите. Осигурителни мерки од пожар (краток спој).

Литература: Познавање на моторните возила — Инж. Свет. Горѓевиќ.

СТОПАНСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

А. За квалификуван возач на моторните возила

Техничко-експлоатациони, економични и превозни својства на моторните возила. Искористување носивоста и запремината на товарниот сандак во зависност од врста на стока и врстата на товарните сандаци. Избирање на патишта за движење на возила. Амбалажа (општа и индивидуална). Чување терет на пат и одговорност спрема работата. Сложување на разни врсти на терет во товарниот сандак на моторните возила. Врзување на теретот во товарниот сандак. Примање терет за превоз, мерење и предавање на теретот за превоз Утовар, истовар и претовар на терет, рачно или механички. Утоварни истоварни механизми на возила. Системи на движења на моторни возила при извршување на превозни задатоци, систем на клатна, радиален систем, прстенасти и комбинирани систем. Искористување на километража. Отклонување празни и нулти војњи. Отклонување на непотребни чекања при извршување поедини задатоци. Превоз на стока во парчиња. Предавање на парчени пратки на примателите (на адресантите). Превоз и манипулација со стока во состојба (расипана, запалена, заледена, леплива и слабо упаквана стока). Превоз и манипулација со стока штетна по здравје како и валкани и нагризателни стоки (сурови солени кожи), цијанамид, сумпор, штетни хемикалии и непран пирит). Превоз и манипулација со експлозивна стока. Превоз на лесно покварлива стока (месо, емиш, зарзават, риба, дивеч инт). Сменување на возачите за време на извршување на превозен задаток. Работа во колона и бригада. Право на возење на патници. Должност на шоферите и кондуктерите во автобускиот сообраќај. Вадење на транспортни документи. Влијание на (далечина, техничка брзина, време на утовар, истовар и претовар, употреба на приколици) на продуктивноста на работата во автомобилскиот сообраќај. Користење на автокарти. Мерење на далечината.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен испит за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

Разни режими на работа при излегување возилото на работа. Организација на работа во колона и бригада. Организација на работа во автовозови. Организација на работа на утоварно-истоварно-

претоварните точки. Искористување на автобуси и тролејбуси. Оптеретување на автобус и тролејбус. Продуктивност на работа кај автобусот и тролејбусот.

УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА

А. За квалификуван возач на моторните возила

Тргнување од место: палење на мотор. Поваѓање од место и низ брдо. Работа со квачило. Примена на начинот за менување на брзина со „раздел“. Менување на брзина. Работа со гас. Работи со ножни рачни кочници. Кочење со мотор. Давање на сигнал. Извршување на сообраќајните правила. Возење уз и низ брдо. Обрнување на автомобил на тесен пат, а нарочно по тесни улици во град. Обиколување и престигнување. Движење вон патшта. Извлекување на возилото со сопствена сила и со помош на друго моторно возило, со витло итн.

Сопирањето на возилото: ненадејно сопирање и сопирање на одредени места. Сопирање на стрмнини. Возење одназад на стрмнини и поновно движење на стрмнината. Влегување во гаража одназад. Возење на автомобил одназад до означените места. Паркирање на возило меѓу две паркирани возила. Возење и маневар на возило со приколица. Особено да се обрати внимание на возење во заокрет и одназад.

Б. За висококвалификуван возач на моторните возила

Целото градиво предвидено за стручен испит за квалификуван возач на моторните возила и проширено со:

Управување со автотрактори, со автобуси преку 40 седишта и со тролејбуси. Возење на трактори и приколици преку 3 т. носивост.

Напомена: Испитот за управување со моторно возило треба да се сфати како проба, дали кандидатот може да се пушти на полагање на возачкиот дел на испитот пред органите на внатрешните работи. Возачот сам ќе се погрижи за возилото на кое ќе се врши испитот од практично возење.

Број 1777
4 март 1954 година
Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симиќиев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст Државниот секретаријат за работи на стопанството утврди, дека во текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за извршување Законот за рибарство, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 38/55, се поткрадна долу наведената грешка, и ја дава следната

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Во член 1 ред 3 и 4 место „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/55 треба да стои „Службен весник на НРМ“ бр. 26/55“.

Од Државниот секретаријат за работи на стопанството, број 68 од 7-1-1956 година.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-Х-1955 год. под рег. бр. 242, на страна 673 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало „Кукуш“, со седиште во с. Богданци — Гевгелија. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил и текстилна галантерија; галантериски, базарски стоки и играчки; разна јажарија и јутени производи; обувки, кожи и седларски стоки; нафтени деривати, уља и масти; музички инструменти, радио-апарати; електро-технички материјали; часовници и изработки од драгоцени метали; бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки; стакло порцулан и керамички стоки; канцелариски материјали и други книжарски производи; житарници; производи од шеќер и какао; зарзават, овоштие и преработки; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и др.; мешани индустриски стоки и дрогериски стоки.

Претпријатието е основано со решението од НО на Богданска општина, бр. 200 од 21-IX-1955. Истото ќе го потпишуваат директорот Атанас Бојков и книговодителот Илија Пецов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1256/55. (797)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IX-1955 год. под рег. бр. 240, на страна 665 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „15 мај“, со седиште во Нови Дојран. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со текстил, куси и плетени стоки и конфекција, галантериски, базарски стоки и играчки; крзнарски, стоки; јажарски, каделни и јутени производи; обувки, кожа; седларски и ременски стоки и производи од гума, каучук и пластични маси; железарски, метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор; нафтени деривати, мазира, уља и масти; музички инструменти, радио-апарати и прибор; спортски прибор; електротехнички материјали; сатови и изработки од драгоцени метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски и козметички стоки; градежен материјал, огревно дрво и јаглен; стакло, порцулан и керамички стоки; намештај;

канцелариски материјал, хартија, школски прибор и прибор за пишување; месо и преработки од месо; жита и мелнички преработки; прехранбени артикли и предмети за куќни потреби; деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; зарзават, овошје и преработки; млеко и млечни производи; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; птици, јајца, пердуф и дивина.

Претпријатието е основано со решението на НО на Дојранска општина, бр. 13 од 2-IX-1955 година. Истото ќе го потпишуваат директорот Миљо Тасев и Милица Цинева, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1215/55. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-X-1954 год. на страна 608 е запишано претпријатието под фирма: Шумско експлоатационо претпријатие „Сретково“, со седиште во Сретково—Гостиварско. Предмет на послувањето на претпријатието експлоатација на шуми по планот за производство на огревно и индустриско дрво.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 508/54. (1505) 54

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека Берберо-фризерската задруга „Прогрес“—Скопје, досега водена во кооперативниот регистар при ГНО—Скопје, оддел за стопанство, под рег. бр. 5, е префрлено од поменатиот регистар и запишана во регистарот на стопанските организации при овој суд на 20-VIII-1954 год. под рег. бр. 287, под фирма: Берберо-фризерска задруга „Прогрес“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на задругата е: обавување на занаетчиски берберо-фризерски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 370/54. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-IV-1955 год. под рег. бр. 367, на страна 975 е запишано под фирма: Земјоделско сточарско стопанство „Скопско поле“, со седиште во с. Трубарево—Скопско. Предмет на послувањето на стопанството е: одгледување на приплоден, работен, крупен и ситен добиток, производство на земјоделски, ратарски, градинарски, овоштарски и други земјоделски сточарски производи.

Стопанството е основано со решението на НО на град Скопје, бр. 2950 од 30-VI-1952 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 926/55. (803)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-VIII-1955 год. под рег. бр. 410, на страна 1096 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие во изградба на хидро-електрана „Глобочица“ на реката Црни Дрим — ХЕ „Глобочица“ — Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: припрема на техничка документација за изградба на

хидроелектраната „Глобочица“ на реката Црни Дрим и изградба на истата.

Претпријатието е основано со решението на НО на Охридска околина, бр. 48 од 6-VIII-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Јован Губалевски и Петровски Ефтим, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1151/55. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-VII-1955 год. под рег. бр. 409, на страна 1094 е запишано под фирма: Претпријатие „27 март“ увоз-извоз, трговија со земјоделските производи на големо — Чачак — Стовариште во Скопје. Предмет на послувањето на стовариштето е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо.

Стовариштето е основано од Претпријатието „27 март“ увоз-извоз — Чачак, а одобрено од НО на град Скопје — Секретаријат за стопанство, со решение бр. 3960 од 21-VI-1955 год. Истото ќе го потпишува раководителот Живко Мијовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1114/55. (807)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IX-1955 год. е запишана работилница под фирма: Работилница — продавница, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на работилницата е: изработка на офицерски и цивилни облека и чевли и трговија со сопствено производство.

Работилницата е основана од Претпријатието за изработка на офицерски и цивилни облека и чевли — Скопје, а одобрено од НО на Градската општина — Битола. Истата ќе ја потпишуваат Милинковиќ Антон, директор и Симоновски Владо, зам. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Р. бр. 231/155. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-IX-1955 година под рег. бр. 42, на страна 165, е запишано следното: досегашните членови на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Кајник“, с. Елово — Скопско, се сменети од должност, а согласно записникот од одржаното годишно собрание на 9-IV-1955 год. и на нивни места се избрани следните лица: Шериф Азиров, Ракип Садулов, Зибер Алимов, Демир Камберов и Сали Дураков членови.

Исто така и досегашните потписници на задругата Зибер Алимов, член на Управниот одбор и Шаип Изеров се сменети од должност од 3-IX-1955 год. од која дата им престанува правото задругата да ја потпишуваат. На нивни места се избрани следните лица: Мунишовски К. Демир и Максудовски Фејзов Мемед. Истите ќе ја потпишуваат задругата сметано од 3-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1191/55. (713)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1955 год. под рег. бр. 174, на страна 467, е запишано следното: покрај досегашните потписници на Фабриката се овластува и Акшиќ Петар, шеф на сметководството, кој Фабриката ќе ја потпишува сметано од 29-VII-1955 год.

Скратената ознака на Фабриката е: Фабрика за хромни производи и феролегури „Југохром“.

Се преместува и седиштето на фабриката од Скопје во с. Јегуновце — Тетовско, а согласно решението на НО на Тетовска околија, бр. 8921 од 9-VII-1954 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1123/55. (715)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1955 год. под рег. бр. 106, на страна 297, е запишано следното: согласно решението на НО на град Скопје, бр. 4192 од 8-VII-1955 год. фирмата на Издавачкото претпријатие „Детска радост“ — Скопје, се дополнува и гласи: Новинско издавачко претпријатие „Детска радост“, Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е новинско-издавачка.

За директор на претпријатието е назначен Петровски Ацо, кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 30-VII-1955 год., а досегашниот директор на претпријатието е назначен за главен уредник. Фирмата и понатаму ќе ја препопотпишува Софијановска Цвета, пом. книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1124/55. (725)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-VIII-1955 год. под рег. бр. 378, на страна 1011, е запишано следното: Грчев Димитар, досегашен директор на Претпријатието за проектирање на електрични, далеководи и трафостаници „Хидроелектропроект, Скопје, е разрешен од должност од 19-VIII-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначените потписници Тома Маринов, директор, Атанас Костовски, претседател на Управниот одбор, Саздова Василка, шеф на сметководството и Јордан Гучев, комерцијалист се овластени претпријатието да го потпишуваат сметано од 19-VIII-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1160/55. (728)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-VIII-1955 год. под рег. бр. 149, на страна 401, е запишано следното: покрај досегашните потписници на Претпријатието за изработка на сувомеснати производи „Стогово“, Скопје, Ацевски Благоја, директор, и Георгиев Павле, службеник се овластува и Васил Тодоровски зам. на директорот, кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 17-VIII-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1155/55. (731)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1955 год. под рег. бр. 98, на страна 253, е запишано следното: согласно решението на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 12142 од 8-VIII-1955 год. фирмата на Трговскиот дуќан „Деликатес“ Титов Велес, се менува и гласи: Самостоен трговски дуќан „Дворово“ — Титов Велес.

Исто така и досегашните потписници на дуќанот Гајдов Димче, раководител и Гучева Анѓица, благајник, се разрешени од должност од 30-VIII-1955 год. од која дата им престанува правото дуќанот да го потпишуваат. На нивни места се назначени следните лица: Панче Панов, за раководител и Трајче Велков, за магационер, кои ќе го потпишуваат дуќанот сметано од 30-VIII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1182/55. (733)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-VIII-1955 год. под рег. бр. 49, на страна 193 е запишано следното: досегашните членови на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Братство“, с. Желино — Тетовско се сменети од должност, а согласно записникот од одржаното годишно собрание на 12-VIII-1955 год. На нивни места се избрани следните лица: Феим Ислами, претседател Земеил Усеини, Рушид, Ферики, Шабан Јонузи, Ажив Зеладина, Расим Елези, Шемшад Завити, Рамадан Ајдини и Идајед Арифџи, членови.

Исто така и досегашните потписници на Задругата Зекир Куфлија и Каил Идризи, членови на Управниот одбор, се разрешени од должност од 18-VIII-1955 год. од која дата им престанува правото задругата да ја потпишуваат. На нивни места се избрани следните лица: Феим Ислами, претседател и Владо Стојановски, книговодител, кои што задругата ќе ја потпишуваат сметано од 18-VIII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1156/55. (734)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-V-1955 год. под рег. бр. 374, на страна 995, е запишано следното: согласно решението на НО на град Скопје, бр. 32 од 29-VI-1954 год. фирмата на Градското претпријатие за теретен транспорт и шпедиција, Скопје, се менува и гласи: Претпријатие за јавен сообраќај и шпедиција „Вардар“ — Скопје.

Досегашниот потписник на Претпријатието Давче Поповски, шеф на сметководството, е разрешен од должност од 26-V-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот шеф на сметководството Живоин Мициќ е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 26-V-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 988/55. (737)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на

27-VI-1955 год. под рег. бр. 374, на страна 995, е запишано следното: Мички Живоин, шеф на сметководството, досегашен потписник на Претпријатието за јавен сообраќај и шпедиција „Вардар“ — Скопје, е разрешен од должност од 27-VI-1955 год., од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначените потписници Нада Хаџи Намумова, книговодител, Илија Ковачевиќ, зам. директор и Борис Михајловски, сообраќајни службеник, се овластени претпријатието да го потпишуваат сметано од 27-VI-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1056/55. (738)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IX-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 69, е запишано следното: со решение на НО на Кочанска околија бр. 11278 од 8-IX-1955 год. Трговскиот дуќан „Чупино“, с. Винаца — Штипско, е избришан од регистарот на стопанските организации поради фузијата со претпријатието „Илинден“, с. Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 273/55. (754)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 6720/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Богдан Васев Вучков, со седиште во с. Бигла. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан Васев Вучков. (338)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 8630/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојче Стојанов Черговски, со седиште во с. Двориште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Стојанов Черговски. (339)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 6833 од 23 септември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Амди Мустафа Гачов, со седиште во село Градец. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амди Мустафа Гачов. (67)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 6826 од 23 септември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Саздо Анев Стаменков, со седиште во село Оризари. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо Анев Стаменков. (68)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 9123 од 7 октомври 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Лазаров Атанасов, со седиште во с. Зрноци. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Лазаров Атанасов. (69)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5816 од 11 август 1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 205, рег. бр. 205, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јордан Трајчев Георгиев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Трајчев Георгиев. (71)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 6053 од 22 јули 1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Иван Григоров Дичев, со седиште во с. Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Григоров Дичев. (72)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 994 од 17 февруари 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 320, рег. бр. 320, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Крум Колев Тимов, со седиште во село Племанци. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крум Колев Тимов. (73)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 10773 од 28 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани на страна 313, рег. бр. 313, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Феим Мемед Алиов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феим Мемед Алиов. (74)

МАЈЕ УГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 24236, серија бр. 0071306, издадена од СВР — Скопје на Веса Цветко (Георгиева) Цветковска, ул. „530“ бр. 19 — Скопје.

(3584)

Лична карта рег. бр. 31733, серија бр. 0026873, издадена од СВР — Скопје на Драган Тодор Радевски, ул. „Ленинградска“ бр. 9 — Скопје.

Лична карта рег. бр. 10999, серија бр. 0005446, издадена од СВР — Скопје на Васил Глигор Дамјановски, Скопје.

(3586)

Лична карта рег. бр. 21803, серија бр. 0597923, издадена од СВР на Скопска околија на Благоја Мите Петковски, с. Лисиче — Скопско.

(3587)

Лична карта рег. бр. 37644, серија бр. 0033862, издадена од СВР Скопје на Асан Исен Рамадани, с. Г. Лисиче — Скопско.

(3588)

Лична карта рег. бр. 4386, серија бр. 0001707, издадена од СВР — Скопје на Загорка Петар Теофиловска, ул. „288“ бр. 3 — Скопје.

(3589)

Лична карта рег. бр. 15558, серија бр. 0013697, издадена од СВР — Скопје на Никола Петар Стојков, ул. „Луј Пастер“ бр. 21 — Скопје.

(3590)

Лична карта рег. бр. 3104, серија бр. 0783244, издадена од СВР — Г. Петров на Селим Ејуп Сулејман, с. Г. Свилари — Скопско.

(3591)

Лична карта рег. бр. 69202, серија бр. 0619424, издадена од СВР — Скопје на Јлдз Јашар Шабан, Фабрика „Пролетер“ — Скопје.

(3592)

Лична карта рег. бр. 16056, серија бр. 0016439, издадена од СВР — Скопје на Марика Петар Кулакова, ул. „Г. Делчев“ бр. 1 — Скопје.

(3593)

Лична карта рег. бр. 66311, серија бр. 0656164, издадена од СВР — Скопје на Адем Шериф Осман, фабрика „Пролетер“ Скопје.

(3594)

Лична карта рег. бр. 1509, серија бр. 3505607, издадена од СВР — Пријепоље на Шабан Шеле Балија, ул. „161“ бр. 23 — Скопје.

(3595)

Лична карта рег. бр. 84303, серија бр. 0057217, издадена од СВР — Скопје на Мурсел Муарем Алириза, ул. „134“ бр. 5 — Скопје.

(3596)

Лична карта рег. бр. 2128, серија бр. 0613785, издадена од СВР — Г. Петров на Неџби Шукри Мустафа, с. Семениште — Скопско.

(3598)

Лична карта рег. бр. 7, на Таир Абди Решад, с. Д. Нерези — Скопско.

(3620)

Лична карта рег. бр. 6407, серија бр. 0009898, издадена од СВР — Скопје на Душанка Методи Ружинска, ул. „313“ бр. 1 — Скопје.

(3621)

Лична карта рег. бр. 271, серија бр. 0064981, издадена од СВР — Гевгелија на Донка Анго (Тодорова) Абациева, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 39 — Скопје.

(3622)

Лична карта рег. бр. 3687, серија бр. 0531797, издадена од СВР — Гилани на Мемед Зумбер Целадини, ул. „176“ бр. 22 — Скопје.

Лична карта рег. бр. 2917, серија бр. 0784303, издадена од СВР — Скопје на Исак Зубер Сали с. Нижиштани, Скопско.

(3847)

Лична карта рег. бр. 31680, серија бр. 0660146, издадена од СВР — Скопје на Перо Данило Герасимовски, ул. „354“ бр. 5 — Скопје.

(3623)

Лична карта рег. бр. 1839, серија бр. 0579776, издадена од СВР на Скопска околија на Петре Јованче Николовски, с. Којлија — Скопско.

(3625)

Лична карта рег. бр. 65871, серија бр. 0655342, издадена од СВР — Скопје на Василка Георги (Костова) Петрова, населба „Вардар“ Скопје.

(3626)

Лична карта рег. бр. 18025, серија бр. 0019394, издадена од СВР — Скопје на Војисав Ѓорѓи Стошиќ, ул. „433“ бр. 40 — Скопје.

(3627)

Лична карта рег. бр. 1823, серија бр. 0471433, издадена од СВР — Косовска Митровица на Аљу Гала Дервишевиќ, Скопје.

(3628)

Лична карта рег. бр. 10845, серија бр. 0586855, издадена од СВР — Скопје на Амит Цавид Беќир, ул. „158“ бр. 6 — Скопје.

(3629)

Лична карта рег. бр. 85277, серија бр. 0061569, издадена од СВР — Скопје на Фимка Петар (Стојанова) Гошева, ул. „164“ бр. 28 — Скопје.

(3630)

Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 0594974, издадена од СВР — Скопје на Гарип Зубер Весел, с. Љуботен — Скопско.

(3631)

Лична карта рег. бр. 1467, серија бр. 0577601, издадена од СВР — Скопје на Радивоје Борис Милковиќ, с. Мршевци — Скопско.

(3632)

Лична карта рег. бр. 38981, серија бр. 0035206, издадена од СВР — Скопје на Трајко Стевчо Ивановски, ул. „М. Тито“ бр. 12 — Скопје.

(3633)

Лична карта рег. бр. 21943, серија бр. 0065847, издадена од СВР — Скопје на Борис Никола Стојковски, ул. „298“ бр. 18 — Скопје.

(3634)

Лична карта рег. бр. 62826, серија бр. 0067548, издадена од СВР — Скопје на Цеко Трипун Тасевски, с. Маџари — Скопско.

(3635)

Лична карта рег. бр. 79377, серија бр. 0052212, издадена од СВР — Скопје на Зијадин Осман Сали, ул. „148“ бр. 128 — Скопје.

(3636)

Лична карта рег. бр. 16260, серија бр. 0017878, издадена од СВР — Скопје на Абдураман Муса Хута, ул. „192“ бр. 63а — Скопје.

(3637)

Лична карта рег. бр. 51720, серија бр. 0044726, издадена од СВР — Скопје на Вера Никола Јангова, ул. „190“ бр. 14 — Скопје.

(3638)

Лична карта рег. бр. 65388, серија бр. 0072408, издадена од СВР — Скопје на Мурадије Бајрам (Душкаја) Бислим, ул. „122“ бр. 21 — Скопје.

(3639)

Лична карта рег. бр. 65893, серија бр. 0655387, издадена од СВР — Скопје на Амет Ејуп Амет, ул. „398“ бр. 363 — Скопје.

(3640)

Лична карта рег. бр. 7335, серија бр. 0548185, издадена од СВР — Куманово на Рамадан Реџеп Кајтази, ул. „200“ бр. 50 — Скопје.

(3641)

Лична карта рег. бр. 6433, серија бр. 0029573, издадена од СВР — Ресен на Тоше Драган Трајчевски, ул. „О. Николов“ бр. 79 — Скопје.

(3642)

Лична карта рег. бр. 177, серија бр. 079144, издадена од СВР — Штип на Костадин Никола Мочев, Автокоманда I егејска зграда — Скопје.

(3643)

Лична карта рег. бр. 289, серија бр. 021434, издадена од СВР — Скопје на Смина Петко Наумова, ул. „Ген. П. Драпшин“ бр. 30 — Скопје. (3644)

Лична карта рег. бр. 10325, серија бр. 0586335, издадена од СВР на Скопска околија на Зијадин Наип Зулфи, с. Грушино — Скопско. (3716)

Лична карта рег. бр. 61090, серија бр. 0048724, издадена од СВР — Скопје на Бајрам Сејди Насуф, ул. „158“ бр. 53 — Скопје. (3717)

Лична карта рег. бр. 66026, серија бр. 0655916, издадена од СВР — Скопје на Хасан Камил Адем, ул. „127“ бр. 132 — Скопје. (3718)

Лична карта рег. бр. 554, серија бр. 0015457, издадена од СВР — Скопје на Милош Рајко Вуичиќ, ул. „500“ бр. 23 — Скопје. (3719)

Лична карта рег. бр. 83228, серија бр. 0059244, издадена од СВР — Скопје на Нецо Геро Рајковски, ул. „108“ бр. 14 — Скопје. (3720)

Лична карта рег. бр. 75864, серија бр. 0050826, издадена од СВР — Скопје на Владимир Христо Момировски, ул. „181“ бр. 10 — Скопје. (3721)

Лична карта рег. бр. 6693, серија бр. 0582701, издадена од СВР на Скопска околија на Абдула Исмаил Абдула, с. Д. Нерези — Скопско. (3722)

Лична карта рег. бр. 34032, серија бр. 0030700, издадена од СВР — Скопје на Радица Александар издадена од СВР — Прилеп на Тодор Спирков Тодоровски, с. Мажучиште — Битолско. (3427)

Лична карта рег. бр. 4556, серија бр. 0185066, издадена од СВР — Прилеп на Драган Боризов Кузмановски, с. Зрзе — Битолско. (3429)

Лична карта рег. бр. 7087, серија бр. 0638597, издадена од СВР — Крива Паланка на Миланка (Горѓи) Величкова Младеновска, с. Кр. Камен — Кумановско. (3430)

Лична карта рег. бр. 4250, серија бр. 0648635, издадена од СВР — Кратово на Санде Јакимов Мишовски, с. Опила — Кумановско. (3431)

Лична карта рег. бр. 7894, серија бр. 0152683, издадена од СВР — Прилеп на Стеван Петров Јордановски, ул. „Пиринска“ бр. 97 — Прилеп. (3432)

Лична карта рег. бр. 16730, серија бр. 0677721, издадена од СВР — Тетово на Ибраим Кадри Алити, с. Вешале — Тетовско. (3433)

Лична карта рег. бр. 4588, серија бр. 0386395, издадена од СВР — Тетово на Берамидин А. Амети, ул. „М. Тито“ бр. 15 — Тетово. (3434)

Лична карта рег. бр. 19019, серија бр. 0679727, издадена од СВР — Тетово на Алит Зекир Алити, с. Непроштено — Тетовско. (3435)

Лична карта рег. бр. 1306, серија бр. 0662405, издадена од СВР — Тетово на Спасе Петре Заковски, с. Фалише — Тетовско. (3436)

Лична карта рег. бр. 6334, серија бр. 0402744, издадена од СВР — Св. Николе на Александар Тодоров Јосифовски, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 24 Св. Николе. (3437)

Лична карта рег. бр. 6085, серија бр. 0059671, издадена од СВР — Берово на Благој Д. Пуреовски, Реонска станица за заштита на растенијата — Берово. (3464)

Лична карта рег. бр. 16008, серија бр. 0712546, издадена од СВР — Гостивар на Мазлам Асани Али, с. Форино — Тетовско. (3468)

Лична карта рег. бр. 3650, серија бр. 0108360, издадена од СВР — Дебар на Фаредин Зекиров Рамадани, с. Жеровница — Тетовско. (3467)

Лична карта рег. бр. 6167, серија бр. 0702677, издадена од СВР — Гостивар, на Адем Имера Салију, с. Градец — Тетовско. (3468)

Лична карта рег. бр. 11655, серија бр. 0708165, издадена од СВР — Гостивар, на Шаип Веапа Муареми, с. Пирок — Тетовско. (3469)

Лична карта рег. бр. 8697, серија бр. 0405207, издадена од СВР — Св. Николе, на Панчо С. Ефремов, с. Малино — Кумановско. (3470)

Лична карта рег. бр. 7065, серија бр. 0638575, издадена од СВР — Крива Паланка на Јованка Стефанова Младеновска, с. Крстовдол — Кумановско. (3471)

Лична карта рег. бр. 4044, серија бр. 0636554, издадена од СВР — Крива Паланка на Коце Станков Младеновски, с. Метежево — Кумановско. (3472)

Лична карта рег. бр. 721, серија бр. 0745233, издадена од СВР — Кичево на Павид Селманов Балажовски, с. Црвивици — Охридско. (3473)

Лична карта рег. бр. 6178, серија бр. 0546693, издадена од СВР — Куманово на Авди Заира Авдиовски, с. Опаје — Кумановско. (3474)

Лична карта рег. бр. 8210, серија бр. 0547951, издадена од СВР — Куманово на Фејми Алита Јаири, с. Оризаре — Кумановско. (3475)

Лична карта рег. бр. 14136, серија бр. 0555765, издадена од СВР — Куманово на Јошко Арсена Краљевски, с. Дренок — Кумановско. (3476)

Лична карта рег. бр. 494, серија бр. 0524855, издадена од СВР — Куманово на Мирко Гока Станковиќ, Куманово. (3477)

Лична карта рег. бр. 10959, серија бр. 0555110, издадена од СВР — Куманово на Мирко Ристов Трајковски, ул. „11 ноември“ бр. 2 — Куманово. (3478)

Лична карта рег. бр. 27209, серија бр. 0029237, издадена од СВР — Скопје на Томислав Иванов Митевски, ул. „П. Чичо“ бр. 19а — Куманово. (3479)

Лична карта рег. бр. 1040, серија бр. 0526494, издадена од СВР — Куманово на Јагода Трајкова (Симоновска) Станишковска, ул. „Генерал Темпо“ бр. 47 Куманово. (3480)

ЛИКВИДАЦИЈА

НА БАНКИТЕ ШТО РАБОТЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОКУПАЦИЈАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НРМ

Со решение на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, ИС бр. 329 од 13-ХП-1955 год. Народната банка на ФНР Југославија — Централна за НР Македонија е определена за ликвидационен орган за спроведување ликвидацијата на бившите бугарски банки што работеле за време на окупацијата на територијата на Народна Република Македонија.

Со овој оглас се покануваат сите поверители и должници на долу означените банки, во срок од еден месец од денот на објавувањето на ликвидацијата во „Службен весник на НРМ“, а согласно

чл. 7 од Правилникот за постапката и ликвидација на приватните кредитни претпријатија, да ги пријават своите барања односно долговања и тоа од:

БИТОЛА

- 1) Бугарска народна банка — клон,
- 2) Бугарска народна банка — клон Охрид,
- 3) Бугарска земјоделска и кооперативна банка,
- 4) Банка бугарски кредит,
- 5) Бугарска земјоделска и кооперативна банка клон Прилеп,
- 6) Бугарска народна банка — клон Прилеп,
- 7) Бугарска земјоделска и кооперативна банка — клон Крушево.

БЕРОВО

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

ТИТОВ ВЕЛЕС

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

ГЕВГЕЛИЈА

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка,
- 3) Бугарска земјоделска и кооперативна банка — клон Валандово.

КРАТОВО

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

КРУШЕВО

- 1) Бугарска народна банка.

КУМАНОВО

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

КОЧАНИ

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка,
- 2) Бугарска народна банка.

КРИВА ПАЛАНКА

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

ОХРИД

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

НЕГОТИНО

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

РЕСЕН

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

РАДОВИШ

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

СТРУМИЦА

- 1) Бугарска народна банка;
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

СКОПЈЕ

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска спестовна каса,
- 3) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

СВЕТИ НИКОЛЕ

- 1) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

КАВАДАРЦИ

- 1) Бугарска народна банка,
- 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.

ТЕТОВО

- 1) Албанска народна банка.

ШТИП

- 1) Бугарска народна банка,
 - 2) Бугарска земјоделска и кооперативна банка.
- По истекот на овој срок укнижувањето ќе се смета за веројатно.

Ликвидатор:

**Народна банка на ФНР Југославија
Централа за НР Македонија
Скопје**

СОДРЖИНА

1. Одлука за условите под кои висината на закупнината од земјиштата на верските заедници служи како даночна основица на данокот на доход од селското стопанство — — 1
2. Одлука за ослободување од плаќање данок на доход од приходите што верските заедници и верските организации со вршење дејности во рамките на црквата ги остваруваат во вид на подароци и доброволни прилози 1
3. Одлука за давање дотација во вид на ослободување од плаќање данок на доход од земјоделие и данок на доход од самостојни занимања и имоти на даночните обврзници што од своите приходи одржуваат историски и културни споменици — — — — 2
4. Одлука за плаќање хонорарната настава во вечерните основни училишта — — — — 2
5. Одлука за помилување на осудените лица — 2
6. Решение за оснивање на Ветеринарен институт — — — — — 3
- Решение за распределба износот од задолжителните резерви за давање социјална помош во 1955 година — — — — — 3
8. Правилник за изменување на Правилникот за извршување Законот за рибарство — — — — 4
9. Извештај од Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник за Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржани во изборната околија Струмичка II — — — — 4
10. Објава на Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за дополнителните избори на народни пратеници во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — 5
11. Објава на Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за дополнителните избори на народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — 5
12. Програма за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван возач на моторните возила — — — — — 5
- Исправка на Правилникот за изменување и дополнување Правилникот за извршување Законот за рибарство — — — — — 10